

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 19

Четврток, 18 ноември 2010 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Градоначалник на општина Струмица:

	Стр.		Стр.
228. Одлука за организирање на јавна анкета по Нацрт - Детален урбанистичкиот план за Урбан Блок 15 од град Струмица	2	231. Одлука за организирање на јавна анкета по Нацрт - Детален урбанистичкиот план за дел од Урбан Блок 20 од град Струмица	3
229. Одлука за организирање на јавна презентација по Нацрт - Детален урбанистичкиот план за Урбан Блок 15 од град Струмица	2	232. Одлука за организирање на јавна презентација по Нацрт - Детален урбанистичкиот план за дел од Урбан Блок 20 од град Струмица	4
230. Решение за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт - Детален урбанистичкиот план за Урбан Блок 15 од град Струмица	3	233. Решение за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт - Детален урбанистичкиот план за дел од Урбан Блок 20 од град Струмица	4

228.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање-пречистен текст ("Сл.весник на РМ" број 24/08, 91/09 и 124/10) и член 39 од Статутот на општина Струмица –пречистен текст ("Сл.гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а

**за организирање на јавна анкета по
Нацрт -Деталниот урбанистички план за
Урбан Блок 15 од град Струмица**

1. Се организира јавна анкета по Нацрт – Детален урбанистички план за Урбан Блок 15 од град Струмица со површина од 12.68 ха со граничен опфат и тоа:

- Од јужна страна – улица број 8 од ГУП
- Од западна страна – ул. „Климент Охридски“
- Од северна страна бул. „Гоце Делчев“
- Од источна страна – улица број 1 по ДУП

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Службен гласник на општина Струмица" и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт – Деталниот урбанистички план за Урбан Блок 15 од град Струмица со површина од 12.68 ха со граничен опфат и тоа: Од јужна страна – улица број 8 од ГУП, од западна страна – ул. „Климент Охридски“, северна страна бул. „Гоце Делчев“ и од источна страна – улица број 1 по ДУП, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во "Сл.гласник на општина Струмица".

Бр. 08-7035 /3 Градоначалник
18.11.2010 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

229.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст ("Сл. весник на РМ" број 24/08, 91/09 и 124/10) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а

**за организирање на јавна презентација
по Нацрт -Деталниот урбанистички план
за Урбан Блок 15 од град Струмица**

1. Се организира јавна презентација по Нацрт – Детален урбанистички план за Урбан Блок 15 од град Струмица со површина од 12.68 ха со граничен опфат и тоа:

- Од јужна страна – улица број 8 од ГУП
- Од западна страна – ул. „Климент Охридски“
- Од северна страна бул. „Гоце Делчев“
- Од источна страна – улица број 1 по ДУП

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Службен гласник на општина Струмица" и средствата за јавно информирање

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 30.11.2010 година во 11,30 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр.08-7035/4 Градоначалник
18.11.2010 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

230.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Сл. весник на РМ" број 24/08, 91/09 и 124/10) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план за Урбан Блок 15 во град Струмица

1. За членови во Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт – Детален урбанистички план за Урбан Блок 15 од град Струмица со површина од 12.68 ха со граничен опфат и тоа:

- Од јужна страна – улица број 8 од ГУП
 - Од западна страна – ул. „Климент Охридски“
 - Од северна страна бул. „Гоце Делчев“
 - Од источна страна – улица број 1 по ДУП
- ги именувам:
- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи
 - Илија Шалев – претставник на изготвувачот на Предлог – Планот;
 - Александар Цицимов – дипломиран архитект надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на ден 30.11.2010 година во 11,30 часот во просториите на Дом на АРМ – Струмица, а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Решенијата за организирање јавна анкета.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 08-7035/5 Градоначалник
18.11.2010 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

231.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање-пречистен текст ("Сл.весник на РМ " број 24/08, 91/09 и 124/10) и член 39 од Статутот на општина Струмица –пречистен текст ("Сл.гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна анкета по Нацрт - Детален урбанистички план за дел од Урбан Блок 20 од град Струмица

1. Се организира јавна анкета по Нацрт – Детален урбанистички план за дел од Урбан Блок 20 од град Струмица со површина од 7.75 ха и граничен опфат и тоа:

- Од јужна страна – улица број 11 по ГУП
- Од западна страна – ул.„Ристо Курчиев“
- Од северна страна ул. „Горги Василев“
- источна страна – ул. „Климент Охридски“

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавено на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Службен гласник на општина Струмица" и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт – Детален урбанистички план за дел од Урбан Блок 20 од град Струмица со површина од 7.75 ха и граничен опфат и тоа: од јужна страна – улица број 11 по ГУП, од западна страна – ул.„Ристо Курчиев“, од северна страна ул. „Горги Василев“ и источна страна – ул. „Климент Охридски“ ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во „Сл.гласник на општина Струмица“.

Бр.08 - 7036/3 Градоначалник
18.11.2010 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

232.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Сл. весник на РМ” број 24/08, 91/09 и 124/10) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна презентација по Нацрт – Детален урбанистички план за дел од Урбан Блок 20 од град Струмица

1. Се организира јавна презентација по Нацрт – Детален урбанистички план за дел од Урбан Блок 20 од град Струмица со површина од 7.75 ха и граничен опфат и тоа:

- Од јужна страна – улица број 11 по ГУП
- Од западна страна – ул. „Ристо Ќурчиев“
- Од северна страна ул. „Горги Васелев“
- источна страна – ул. „Климент Охридски“

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавено на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 30.11.2010 година во 12,00 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-7036/4 Градоначалник
18.11.2010 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

233.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” број 24/08, 91/09 и 124/10) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт – Детален урбанистички план за дел од Урбан Блок 20 од град Струмица

1. За членови во Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт – Детален урбанистички план за дел од Урбан Блок 20 од град Струмица со површина од 7.75 ха и граничен опфат и тоа:

- Од јужна страна – улица број 11 по ГУП
- Од западна страна – ул. „Ристо Ќурчиев“
- Од северна страна- ул. „Горги Васелев“
- источна страна – ул. „Климент Охридски“

ги именувам:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи
- Илија Шалев – претставник на изготвувачот на Предлог – Планот;
- Александар Цицимов – дипломиран архитект надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на ден 30.11.2010 година во 12,00 часот во просториите на Дом на АРМ – Струмица, а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-7036/5 Градоначалник
18.11.2010 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.